



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА
ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
СО СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И
РАСХОДИТЕ ВО ИЗБОРНА КАМПАЊА
„ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА“
И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА
„ИНТЕГРА“ – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА**

01 2021 04 15

Скопје, октомври 2021 година

„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 16
Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања	17
Сметководствени политики и образложенија кон финансискиот извештај	
- Вовед	18 - 20
- Сметководствени политики	20 - 24
- Финансиски извештај за приходите и расходите	24 - 27

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Кратенки користени во извештајот:

РСМ – Република Северна Македонија;

Интегра – „Интегра“ - Македонска конзервативна партија предвремени локални избори 2020 година;

ДЗР – Државен завод за ревизија;

ДИК - Државната изборна комисија;

ААВМУ – Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;

ДКСК-Државна комисија за спречување на корупција;

ЕДБ – Единствен даночен број и

Финансиски извештај - вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања.



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

Број: 10-156/8
Дата: 29.10.2021

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршивме ревизија на Вкупниот финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања, заедно со ревизија на усогласеност на сметката на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година за периодот од 23.11.2020 до 12.12.2020 година.

За финансискиот извештај на сметката на Интегра - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година, изразивме мислење без резерва за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај, додека за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики изразивме мислење со резерва.

Со ревизијата констатиравме дека не се доставени извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборниот круг, како и двата пропишани извештаи за примени донации.

Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со цел преземање на мерки за надминување на истите.

Во делот на нагласување на прашања за неизвесност и континуитет обелоденивме состојба која се однесува на структурата на изворите на финансирање на изборната кампања Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип 2020 година, согласно која 20% од вкупните средства за изборната кампања се обезбедени од Буџетот на РСМ.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

1

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Во делот на Останати прашања, во однос на Изборниот законик, во Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор констатиравме состојби, од кои 1 (една) е надмината со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 215 од 16.09.2021 година.

За останатите утврдени слабости потребно е дополнително усогласување на Изборниот законик и тоа:

- потреба од преиспитување на член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирањето на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија, како и допрецизирање на наведениот член во делот на финансирање на изборниот процес од донации од политичка партија, во однос на поединечните и вкупните лимити на средства финансирани/донирани од физички и правни лица;
- да се уреди начинот на кој донаторите ќе докажат/потврдат дека не се „поврзани лица„ со радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) при финансирање или давање донации на политичките партии;
- законско регулирање на одредбите од член 85 од Изборниот законик, во делот на начинот на постапување за случаите кога во Вкупниот финансиски извештај се прикажани вишок на собрани средства на сметката за изборна кампања, како и неплатени обврски;
- пропишување на обврска за доставување на извештај за искористените рекламни паноа и билборди од страна на општините во РСМ и градот Скопје;
- да се преземат активности за доуредување на Изборниот законик во делот на определување надлежен орган за следење и известување за изборното медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали);
- уредување на начинот на организирање, плаќање, следење и известување до надлежните органи за интернет претставувањето кое го вршат учесниците во изборната кампања преку социјалните мрежи;
- да се преиспита утврдениот краен рок за уплата на донации, односно потребно е да се утврди донациите да се уплатуваат најдоцна до денот на завршување на изборната кампања;
- доуредување на член 84-б, став 8 од Изборниот законик со кој ќе се даде можност Министерство за финансии со подзаконски акт да го уреди начинот на водење на деловните книги и подготвување на финансиските/финансискиот извештај за изборната кампања почитувајќи ги сите видови/извори на финансирање на изборната кампања кога не секогаш истите предизвикуваат паричен прилив на трансакциската сметка;
- доуредување на Изборниот законик со што во делот на Казни и прекршочни одредби ќе бидат предвидени глоби и за електронските медиуми

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 2

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

(електронските портали) во случај за недоставување на Извештајот за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени и се побаруваат по таа основа;

- номотехничко уредување на Изборниот законик поради тоа што одредени точки на одредени членови немаат следственост и во исто време во самите одредби на одредени членови има погрешно повикување и
- Собранието на РСМ да ја задолжи Законодавно - правната комисија на Собранието на РСМ да утврди пречистен текст на Изборниот законик и истиот терминолошки да го усогласи со уставот и со правниот систем.

Надлежните институции потребно е да преземат активности за надминување на утврдените системски слабости.

Од страна на овластеното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

3

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложениот финансиски извештај на страна 17 заедно со ревизија на усогласеност на сметката на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година кој се состои од финансиски извештај за приходите и расходите за периодот од 23.11.2020 до 12.12.2020 година и преглед на значајни политики и објаснувачки белешки кон финансискиот извештај.
- 1.2. Ревизијата на финансискиот извештај од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од Законот за државната ревизија.
- 1.3. Не е вршена ревизија ниту сме издале било каков извештај за финансискиот извештај за сметката на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година поради тоа што сметката е отворена за еден изборен процес.
- 1.4. Финансискиот извештај од точка 1.1. на овој извештај, е одговорност на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година, застапувана од:

- д-р Љупчо Ристовски, овластено лице.

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансискиот извештај којшто е ослободен од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

4

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансискиот извештај од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансискиот извештај се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и трошоците на учесникот во изборната кампања се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансискиот извештај е ослободен од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансискиот извештај со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансискиот извештај. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансискиот извештај е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансискиот извештај земен како целина е ослободен од материјално погрешни прикажувања било поради измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансискиот извештај е изготвен, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансискиот извештај и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

5

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансискиот извештај е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансискиот извештај се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

- 2.2. Финансискиот извештај кој е предмет на овој извештај е составен според применливата рамка за финансиско известување во РСМ.
- 2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 12.07. 2021 до 16.07.2021 година, од тим на Државниот завод за ревизија.

3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со овластеното лице на учесникот во изборната кампања, одржан на ден 29.07.2021 година.

Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 10-156/6 од 24.08.2021 година.

Констатирани се следните состојби:

3.1. Усогласеност со закони и прописи

- 3.1.1. Во Изборниот законик утврдени се роковите во кои учесникот во изборната кампања е должен да поднесе Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на изборниот круг, два извештаи со образец за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборната кампања, како и вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања. Учесникот во изборната кампања, извештаите треба да ги достави до ДИК, ДЗР и до ДКСК, кои се должни да ги објават на своите веб страници, а вкупниот финансиски извештај покрај наведените субјекти и до Собранието на РСМ и до Советот на општината.

Со извршениот увид во доставената документација ревизијата констатира дека учесникот во изборната кампања, целосно не постапил согласно одредбите од Изборниот законик и тоа:

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 6

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

- не е доставен Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот круг на гласање, што не е во согласност со член 84-б став 1;
- не е доставен извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања што не е во согласност со член 84-б став 2;
- не е доставен извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесеттиот ден од изборната кампања до завршување на изборната кампања), што не е во согласност со член 84-б став 3 и
- финансискиот извештај за изборната кампања не е доставен до Советот на општината, што не е во согласност со член 85 став 3.

Наведените состојби влијаат врз навремено и транспарентно известување на учесникот во изборната кампања со податоци за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања.

Препорака:

Надлежните органи на политичката партија во иднина да ги изготвуваат и до надлежните органи да ги доставуваат сите пропишани финансиски извештаи.

Основ за изразување на мислење

Вкупен ефект од изнесените наод, кој е основ за изразување мислење, во точката 3.1. е не се доставени сите пропишани извештаи до надлежните институции, чие влијание се одрази врз даденото мислење од страна на ревизијата.

4. Ревизорско мислење

Мислење за финансиски извештај

Според наше мислење, финансискиот извештај на сметката на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година, го претставува вистинито и објективно во сите материјални аспекти резултатот на финансиските активности за периодот од 23.11.2020 до 12.12.2020 година, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор

7

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во во точката 3.1. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај на трошоците за приходите и расходите на „Интегра“ - Македонска конзервативна партија за предвремени локални избори 2020 година - Изборна кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година, за периодот од 23.11.2020 до 12.12.2020, во сите материјални аспекти е во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет

5.1. Согласно член 83 став 2 од Изборниот законик изборната кампања може да се финансира од средства од редовната сметка на политичката партија, членарина на политичката партија, донации на политичка партија, физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност, правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност и кредити на политичката партија наменети за изборна кампања.

За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено политичко рекламирање, во изборниот процес, согласно член 76-д од изборниот законик, финансиските средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на РСМ, а се исплаќаат од страна на Државната изборна комисија.

Од извршената анализа на вкупните извори на финансирање за Изборната кампања за Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип на Интегра, содржани во Вкупниот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања, ревизијата утврди дека 20% од средствата за изборната кампања се обезбедени од Буџетот на РСМ, додека 80% се обезбедени од сметката за редовно работење на политичката партија и од донации од физички и правни лица.

6. Останати прашања

Ревизијата има обврска да обелодени дека на ден 16.09.2021 година донесен е Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик, објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 215, поради што дел од утврдените слабости содржани во Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор за

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

8

1. _____

2. _____

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

одржаните Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 година, претрпеа измени и истите се усогласени со наведените измени и дополнувања на законот.

За дел од утврдените слабости во Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор потребно е дополнително усогласување на Изборниот законик и тоа:

Финансирање на изборната кампања

6.1.1. Законот за финансирање на политичките партии¹ ги уредува изворите, приходите и расходите на политичките партии, како и начинот на кој се врши надзорот и контролата на нивното финансирање. Средствата за редовно работење на политичките партии се остваруваат од јавни извори за финансирање, со средства од Буџетот на РСМ и од приватни извори на финансирање: членарина, кредит, донации, подароци, прилози, дотации, спонзорства, легати, продажба на промотивен и пропаганден материјал.

Со донесувањето на Законот за финансирање на политичките партии² во 2004 година, вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии беа утврдени во висина од 0,06% од вкупните изворни приходи на Буџетот на РСМ, додека со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии³ од 2018 година истите се зголемени на 0,15% од изворните приходи на Буџетот на РСМ. Поради епидемијата со COVID 19, во јуни 2020 година со Уредбата со Законска сила за финансирање на политичките партии⁴ процентот од изворните приходи е намален на 0,04%, за да во декември 2020 со Законот за изменување на Законот за финансирање на политичките партии⁵ процентот за финансирање на политичките партии е утврден во висина од 0,105% од изворни приходи на Буџетот на РСМ.

Со извршените ревизии за период 2016-2020 година на сметките на политичките партии за редовно работење констатиравме дека ваквите законски измени значително влијаат врз структурата на приходите на политичките партии.

Со анализата на приходите по видови на извори на финансирање, утврдивме дека учеството на јавното финансирање од Буџетот на РСМ за редовното работење на политичките партии бележи тренд на зголемување, (во интервал од

¹ „Службен весник на Република Македонија“ број 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 294/20

² „Службен весник на Република Македонија“ број 76/04

³ „Службен весник на Република Македонија“ број 140/18

⁴ „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 166/20

⁵ „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 294/20

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

9

1. _____

2. _____

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

30% до 70%) наспроти тренд на опаѓање на учеството на приватните извори на финансирање во вкупните приходи (во интервал од 70% на 30%).

Истакнуваме дека со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во 2020 година⁶, во член 83 став 2 уредено е дека изборната кампања може да се финансира, меѓу другите извори и од средства од редовната сметка на политичката партија со тоа што овој вид на финансирање на изборната кампања „нема да се применува за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 година⁷“. Имајќи ја предвид оваа одредба, укажуваме дека дадена е законска можност, средствата добиени од Буџетот на РСМ за финансирање на редовното работење на политичките партии да се прелеваат како финансиски средства со кои ќе се покриваат трошоци на учесниците во изборните кампањи, што ќе доведе до финансирање на изборната кампања со средства од Буџетот на РСМ во повисок износ од утврдениот во Буџетот на РСМ за секој поединечен изборен процес.

Ревизијата смета дека потребно е да се преиспита член 83 став 2 од Изборниот законик во делот на финансирање на изборната кампања со средства од редовната сметка на политичката партија.

Исто така укажуваме дека уредувањето на изворите на финансирање на изборната кампања не даваат јасно разграничување од причина што средствата од членарина и средствата од донации на политичка партија исто така се средства од редовната сметка на политичката партија.

Имено, согласно член 13 од Законот за финансирање на политичките партии, донациите претставуваат приватни извори на финансирање на политичките партии, додека во член 16 од наведениот закон е уреден износот на поединечната донација и тоа:

- физички лица до висина од 30 просечни нето плати во Републиката и
- правни лица во висина од 60 просечни плати во Републиката,

исплатени во претходниот месец и објавени од Државниот завод за статистика, кој износ не смее да биде кумулиран повеќе од еднаш годишно.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик од 16.02.2020 година, во член 83 став 2 уредено е дека изборната кампања може да се финансира и од:

- донации на политичка партија,
- физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност и

⁶ „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20

⁷ член 57 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20)

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 10

1. _____
2. _____

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

- правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност.
Ревизијата укажува дека во услови на дадена законска можност за финансирање на изборната сметка со донации на политичката партија потребно е допрецизирање на член 83 од Изборниот законик, во делот на финансирање на изборниот процес од донации од политичка партија, во однос на поединечните и вкупните лимити на средства.

6.1.2. Во член 75 став 5 од Изборниот законик е пропишано дека *„радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), како и нивните поврзани лица не смеат на било каков начин да финансираат или да даваат донации на политичките партии“*. Како поврзани лица се сметаат лицата дефинирани во членот 36 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Дефинираниот опфат на поврзани лица го отежнува нивното препознавање во случај кога истите ќе се јават како донатори во изборна кампања.

Поради наведеното ревизијата смета дека е потребно во Изборниот законик да се уреди начинот на кој донаторите ќе докажат/потврдат дека не се „поврзани лица“, со радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) при финансирање или давање донации на политичките партии.

6.1.3. Во член 85 став 5 од Изборниот законик уреден е начинот на постапување на група избирачи како учесници во изборна кампања, во случаи кога постои вишок на собрани средства на сметката за изборна кампања, за кои е предвидено да се подарат во добротворни цели.

Ревизијата смета дека постои потреба од законско регулирање на одредбите од член 85 од Изборниот законик, во делот на начинот на постапување за случаите кога во Вкупниот финансиски извештај се прикажани:

- вишок на собрани средства, кога како учесник во изборната кампања не се јавува само група на избирачи, туку и политичка партија или коалиција, со што ќе се обезбеди еднакво постапување за сите учесници во изборната кампања дефинирани во член 2 став 1 точка 14 од Изборниот законик и
- повеќе расходи од приходи, односно неплатени обврски, во насока на пропишување на одредба со која ќе се уреди дека учесникот во изборната кампања може да преземе обврски само во рамки на обезбедените средства, имајќи го притоа во предвид член 71, став 10 од Изборниот законик, во кој е уредено дека сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на сметката за изборна кампања.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 11

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

6.1.4. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на Вкупниот финансиски извештај за приходите и расходите на сметките на учесниците во изборната кампања во минати години, овластениот државен ревизор ја истакнуваше потребата од пропишување на начин и критериуми кои ќе се применуваат при распределба на вкупните средствата кои ќе се обезбедуваат од Буџетот на РСМ за платеното политичко рекламирање, по одделните учесници во изборната кампања.

Имено, со донесувањето на Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик од 16.09.2021 година, во член 17 извршена е измена на член 76-д став 4 од Изборниот законик, каде е уредено дека средствата помеѓу двете најголеми политички партии од позицијата, помеѓу двете најголеми политички партии од опозицијата, како и помеѓу политичките партии во Собранието на РСМ кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат пратеничка група и помеѓу политичките партии кои не се застапени во Собранието на РСМ или кандидати, ќе се распределуваат по претходен писмен договор, со што системската слабост е надмината.

Рекламни паноа и билборди

6.1.5. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на Вкупниот финансиски извештај за приходите и расходите на сметките на учесниците во изборната кампања во минати години, овластениот државен ревизор ја истакна состојбата со закупот на рекламни паноа и билборди, како платено политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања и потребата за изготвување и доставување на извештаи за искористените рекламни паноа и билборди и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, од страна на правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди, општините во Републиката и градот Скопје.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во февруари 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020) извршено е дополнување на член 78-а, став 8, каде е уредено дека правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни да поднесат извештај за доделените локации за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник како и средствата кои се наплатени, но не е пропишана наведената обврска и за општините во РСМ и градот Скопје да изготват и достават извештај за искористените рекламни паноа и билборди и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, поради што отежнато е потврдувањето на исплатените средства за закуп на рекламни паноа и билборди.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 12

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

За надминување на утврдената состојба односно за зголемување на транспарентноста на вкупното и поединечното политичко рекламирање на учесниците во изборната кампања, потребно е надлежните органи да преземат активности за доуредување на одредбите од Изборниот законик во делот на пропишување на обврската за доставување на извештај за искористените рекламни паноа и билборди од страна на општините во РСМ и градот Скопје.

Следење на медиумско претставување на учесниците во изборна кампања на електронските медиуми (интернет портали)

6.1.6. Со измените и дополнувањата на Изборниот законик од 30.07.2018 година извршено е менување на член 76-в со кој за електронските медиуми (интернет портали) наместо Агенцијата, ДИК добива надлежности во делот на следење и известување за изборното медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали), како и покренување на прекршочни постапки против истите во случај на непостапување по законикот.

Со измените и дополнувањата на Изборниот законик од февруари 2019 година и февруари 2020 година, сите горенаведени активности кои треба да ги спроведува ДИК во однос на надзорот на интернет порталите се бришат, без определување на институција надлежна за следење и надзор на изборното медиумско претставување преку интернет порталите.

Истакнуваме дека останата е законската обврска електронски медиуми (интернет портали) да се регистрираат во Регистарот на електронски медиуми (интернет портали) кои обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања, кој го води ДИК, да доставуваат ценовници и Извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.

Наведената состојба упатува на потреба во Изборниот законик да се определи надлежен орган за следење и известување за изборното медиумско претставување на електронските медиуми (интернет портали).

Изборна кампања-интернет претставувањето

6.1.7. Во член 69-а од Изборниот законик е уредено е дека за изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 13

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Истакнуваме дека за интернет претставувањето кое учесниците во изборната кампања го вршат преку социјалните мрежи не е уреден начинот на организирање, плаќање, следење и известување до надлежните органи за овој вид на изборно претставување.

Рок за уплата на донации

6.1.8. Во Конечните извештаи за извршените ревизии на Вкупниот финансиски извештај за приходите и расходите на сметките на учесниците во изборната кампања во минати години, овластениот државен ревизор ја истакнуваше потребата од преиспитување на крајниот рок за уплата на донации за финансирање на изборната кампања кој согласно член 71 став 6 од Изборниот законик е предвиден до денот на затворање на трансакциската сметка.

Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик од 16.09.2021 година, во член 14 извршена е измена на член 71 став 11 од Изборниот законик со што се менува рокот за затворање на трансакциската сметка односно истиот е определен на 45 дена наместо претходно утврдените 60 дена.

Истакнуваме дека и покрај намалувањето на рокот на затворање на трансакциската сметка и понатаму оставена е можноста за уплата на донации и по објавување на конечното на резултатите од изборната кампања.

Исто така Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања, кој учесникот во изборната кампања е должен согласно член 84-б став 3 од Изборниот законик да го достави до надлежните институции еден ден по завршување на изборната кампања, не ги содржи сите уплатените донации односно донациите за период од 45 дена и тоа од денот на објавувањето на конечните резултати до денот на затворање на сметката.

Имајќи ги предвид наведените состојбите ревизијата смета дека во Изборниот законик потребно е да се преиспита вака утврдениот краен рок за уплата на донации односно потребно е да се утврди донациите да се уплатуваат најдоцна до денот на завршување на изборната кампања.

Финансиски извештаи

6.1.9. Со донесувањето на Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик во февруари 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020) извршено е дополнување на член 84-б со став 8, каде е уредено дека*„Финансиските извештаи на учесникот во изборната кампања е должен да ги изготви според одредбите на Законот за сметководството за*

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 14

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

непрофитните организации,.....

Истакнуваме дека во член 17 од Законот за сметководството за непрофитните организации е уредено дека непрофитните организации се должни да состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи.

Имајќи предвид дека во член 85 став 1 од Изборниот законик е уредено дека „Учесникот во изборната кампања е должен да поднесе *Вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања*„, ревизија смета дека потребно е да се изврши доуредување на член 84-б, став 8 од Изборниот законик со кој ќе се даде можност Министерството за финансии со подзаконски акт да го уреди начинот на водење на деловните книги и подготвување на финансиските / финансискиот извештај за изборната кампања почитувајќи ги сите видови / извори на финансирање на изборната кампања кога не секогаш истите предизвикуваат паричен прилив на трансакциската сметка.

Исто така во однос на именувањето на финансискиот извештај „Вкупен финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања„, потребно е во називот да се усогласи терминот „трошоци“ со Законот за сметководството на непрофитните организации.

Казни и прекршочни одредби

6.1.10. Во член 189-а од Изборниот законик предвидена е глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност за радиодифузерот или печатениот медиум и глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност на одговорниот уредник, кој нема да поднесе извештај за рекламниот простор искористен од секој учесник во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа, најдоцна 15 дена по денот на завршувањето на изборната кампања предвидено во член 85-а од Изборниот законик. Од причина што прекршочни казни се предвидени само за радиодифузери и печатени медиуми, а не и електронските медиуми (електронските портали) кои исто така имаат обврска за доставување на наведениот извештај, ревизијата е на мислење дека е потребно доуредување на Изборниот законик со што и електронските медиуми (електронските портали) ќе бидат опфатни во делот на Казни и прекршочни одредби.

Други прашања

6.1.11. Ревизијата укажува на потреба од номотехничко уредување на Изборниот законик поради тоа што одредени точки на одредени членови немаат

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 15

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

следственост и во исто време во самите одредби на одредени членови има погрешно повикување.

6.1.12. Правната рамка со која се уредува начинот, условите и постапката за избор на претседател на РСМ, за избор на пратеници во Собранието на РСМ, за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје, за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот Скопје, начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на Избирачкиот список, определување на границите на изборните единици и утврдувањето, менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за функционирање на избирачките места, се темели на Изборниот законик. Со извршениот увид во наведените законски акти ревизијата констатира дека до периодот на известување од извршената ревизија истиот е повеќе пати менуван и дополнуван и не постои пречистен текст. Ревизијата смета дека е потребно Собранието на Република Северна Македонија да ја задолжи Законодавно - правната комисија на Собранието на РСМ да утврди пречистен текст на Изборниот законик и истиот термилошки да го усогласи со уставот и со правниот систем.

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 16

**„ИНТЕГРА“ - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ
ИЗБОРИ 2020 ГОДИНА
ПРЕДВРЕМЕНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 2020 ГОДИНА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

„Интегра“ - Македонска конзервативна партија предвремени локални избори 2020 година			
Сметка 250-0010041079-30			
Финансиски извештај за приходи и расходи			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образложение	23.11.2020 - 12.12.2020	
Приходи			
Приходи од чланарини од физички лица уплатени на сметката за изборна кампања	3.1.1.		19
Приходи од донации во услуги од физички лица	3.1.2.		17
Приходи од донации од физички и правни лица	3.1.3.		255
Средства од донации и членарини пренесени од редовната трансакциона сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	3.1.4.		254
Вкупно приходи на трансакциската сметка за изборна кампања			545
Објавување на платено политичко рекламирање со средства обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија (ДИК)	3.1.5.		139
Вкупно приходи за изборна кампања			684
Расходи			
Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање	3.2.1.		139
Продукциски услуги	3.2.2.		144
Трошоци за рекламни материјали	3.2.3.		71
Интернет претставување преку социјални мрежи	3.2.4.		180
Печатење, монтирање и закуп на билборди	3.2.5.		93
Закуп на сали и опрема	3.2.6.		31
Провизија за платен промет и надоместоци за банкарски услуги	3.2.8.		2
Вкупно расходи за изборна кампања			660
Вкупни приходи-вкупни расходи за изборна кампања			24
Образложенијата се составен дел на финансиските извештаи			

Ревизорски тим:

1. _____
2. _____

Овластен државен ревизор 17
